



ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ - СКОПЈЕ

Бр. \_\_\_\_\_ 25-1031/1 \_\_\_\_\_

од 16.03.2018 год.

Скопје

Општина Ѓорче Петров-Скопје

Ул. Ѓорче Петров бр. 73

1000 Скопје,

Република Македонија

Тел. (02) 2039 307; 2039 308

Тел. (02) 2033 471; 2033 469

Факс. (02) 2033 309

kontakt@opstinagpetrov.gov.mk

www.opstinagpetrov.gov.mk



## К О Н К У Р С

за избор на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”, дизајн на четири типски монтажни објекти и дизајн на урбана опрема: улична светилка, клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња

ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

К О Н К У Р С бр. 25-1031/1

**Изработка на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк Ѓорче Петров, дизајн на четири типски монтажни објекти и дизајн на урбана опрема: улична светилка, клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило**

Подетален предмет на конкурсот за избор на идејно решение:

Конкурсот за избор на идејно решение е деллив на следните делови:

- Дизајн на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”
- Идејно решение на четири типски монтажни објекти лоцирани на шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”
- Дизајн на урбана опрема: Улична светилка, Канделабра
- Дизајн на урбана опрема: Клупи, Корпи за отпадоци, Заштитни столбчиња

Скопје 2018

**ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**  
Распишува

**К О Н К У Р С**

**За**

**Изработка на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”, дизајн на четири типски монтажни објекти и дизајн на урбана опрема: улична светилка, клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња**

**ДОГОВОРЕН ОРГАН**

Договорен орган е **Општина Ѓорче Петров**, со седиште на Ул. „Ѓорче Петров“ бр.73, 1000 Скопје, телефон за контакт (02) 2044 411, факс: (02) 2039 307 електронска пошта е-mail: [kontakt@opstinagpetrov.gov.mk](mailto:kontakt@opstinagpetrov.gov.mk), лице за контакт: Никола Лазаревски.

**КОНКУРСНИ УСЛОВИ**

- Конкурсот е општ и анонимен. Право на учество имаат сите правни и физички лица.
- Секој учесник или група на учесници може да учествува со идејно решение на наведената тема.
- Предметот на конкурсот е делив

Секој од учесниците на конкурсот може да учествува со по еден труд за деловите од предметот на конкурсот и тоа за:

- Дизајн на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”
- Идејно решение на четири типски монтажни објекти лоцирани на шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”
- Дизајн на урбана опрема: Улична светилка, Канделабра
- Дизајн на урбана опрема: Клупи, Корпи за отпадоци, Заштитни столбчиња

- Краен рок за предавање на конкурсните трудови е **13.04.2018** година до (12:00 часот) - Конкурсните трудови се предаваат во Архивата на Општина Ѓорче Петров, лоцирана на ул.Ѓорче Петров, бр.73 (барака позади општинска зграда).

- Конкурсните материјали и целата кореспонденција поврзани со конкурсот се пишуваат на македонски јазик.
- Оценувањето на трудовите ќе ги врши Жири комисија.
- Конкурсот *не е дел од постапка за доделување на договор за изработка на основен проект.*
- Трудовите се предаваат печатени на хамер
- Секој од деловите за кој се поднесува конкурсно решение се презентира на хамери. Формат на хамерот е 100 x 70см
- Конкурсните трудови за секој дел поделно се предаваат во затворена обвивка на адресата: Општина Ѓорче Петров, ул.Ѓорче Петров, бр.73 со назнака

Табела во прилог:

Не отворај	Број на конкурс:25-1031/1 За Дел бр.1031
Конкурсен труд за изработка на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”, четири типски монтажни објекти лоцирани на шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров” и дизајн на урбана опрема Општина Ѓорче Петров <b>Ул.Ѓорче Петров, бр.73Скопје 1000 Скопје</b>	

## **КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ**

### **Работа на конкурсната комисија**

- Жири комисијата ќе ја заврши работата и ќе ги објави резултатите од конкурсот за секој од дел/овите .
- Резултатите ќе бидат објавени во дневниот печат во кој е објавен и конкурсот.
- Авторите на наградените трудови ќе бидат писмено известени.
- Членовите на Жири комисијата немаат право на учество на конкурсот.

### **Критериуми за доделување на награди:**

- Целосно почитување на програмските барања
- Изводливост и одржливост
- Инвентивност во пристапот на обликување
- Економичност на решението
- Задоволување на сите прописи и нормативни акти за проектирање урбана опрема.

### **НАГРАДИ И ОТКУПИ**

Предвиден износ на средства за награди за конкурсните трудови е: 142.500,00 денари нето сума или 157.220,65 денари бруто сума со персонален данок.

Наградите ќе бидат распоредени на следниот начин:

### **Дел 1- Идејно решение за старото корзо и дизајн на четири типски монтажни објекти**

- Дизајн на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”
- Идејно решение на четири типски монтажни објекти лоцирани на шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”
- Идејно решение на простор за амфитеатрална бина на широкиот потег кон ул.Ѓорче Петров
- Расчистување на постоечкиот фонтански базен
- Дизајн на идејно решение на постоечките објекти во стил на боемски амбиент.

## **Дел 2 - Дизајн на монтажни објекти во размер 1:100 (основи и пресеци)**

- Дизајн на урбана опрема: Улична светилка, Канделабра
- Дизајн на урбана опрема: Клупи, Корпи за отпадоци, Заштитни столбчиња

- Прва Награда 61.500,00 денари нето сума,
- Втора Награда 40.000,00 денари нето сума,
- Трета Награда 20.000,00 денари нето сума ,
- Три откупи од по 7.000,00, или вкупно 21.000,00 нето сума.

### **ПРЕДМЕТ НА РАБОТА**

Предмет на конкурсот е изработка на Дизајн на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”, четири типски монтажни објекти лоцирани на шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров” и дизајн на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило.

Од учесниците на конкурсот се очекува да дадат дизајн за поедините делови

– предмет на овој конкурс со цел истите да бидат сериски произведени во повеќе примероци.

Дизајните како дел од реонскиот парк и урбаната опрема на општина Ѓорче Петров ќе се поставуваат на различни локации дефинирано во оваа програма.

### **ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНКУРСОТ**

Целта на оваа програмска задача е да се дизајнира нов изглед на шеталиштето (старо КОРЗО) во реонскиот парк Ѓорче Петров и дизајн на нов тип на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило за лоцирање на различни локации на територијата на општината.

Предложениот дизајн треба се одликува со функционалност и применливост, односно да се дизајнира еден вид на идејно решение за реонскиот центар, како и дизајн на урбана опрема која по својот надворешен изглед ќе стане препознатлив белег на општината.

Дизајнот на шеталиштето (старо КОРЗО) реонскиот парк, четири типски монтажни објекти и на урбаната опрема треба да бидат во склад со пропозициите за нивната употребливост дефинирани согласно Законот за Градење на РМ, Правилникот за стандардите и нормативи за поставување на урбана опрема и сите позитивни законски и подзаконски акти кои ја дефинираат оваа проблематика.

Во таа смисла планираните содржини треба да понудат еден вид на визуелно збогатување на постоечкиот реонски центар во паркот, односно на шеталиштето или попознатото “корзо”, како и на јавните пешачки површини во паркот, но и препознатлив белег на целата општина.

Во предложениот дизајн да се води сериозно внимание за зачувување на постоечките дрвореди и дрвни насади;

Како составен дел на оваа проектна програма учесниците на конкурсот треба да ги имаат во предвид и сите технички нормативи за ваков тип на објекти содржани во Законот за Градење на РМ, Правилникот за стандардите и нормативи за поставување на урбана опрема и сите позитивни законски и подзаконски акти кои ја дефинираат оваа проблематика.

Сите применети материјали односно дизајнот во целина треба да се карактеризираат со трајност, квалитет и долговечност при експлоатацијата, лесно да се одржуваат и да се во склад со најсовремените светски стандарди за ваков или сличен тип на елементи на урбана опрема.

## **ПРОЕКТНА ПРОГРАМА**

Предмет на работа на конкурсот е идејно решение за дизајн на урбана опрема: клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило.

Проектната програма е поделена во 2 групи по два дела и тоа:

### **Дел 1**

1. Дизајн на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”
2. Идејно решение на четири типски монтажни објекти лоцирани на шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк “Ѓорче Петров”

---

### **Дел 2**

3. Дизајн на урбана опрема: Улична светилка, Канделабра
4. Дизајн на урбана опрема: Клупи, Корпи за отпадоци, Заштитни столбчиња

## **1. Дизајн на идејно решение за реонски парк “Горче Петров”**

### **1.1. Дизајн на четири типски монтажни објекти во размер 1:100 (основи и пресеци)**

## **2. Дизајн на урбана опрема:**

### **Дел 1- Дизајн на Улична светилка, Кандабра**

### **Дел 2 – Дизајн на урбана опрема: Клупа**

#### *Општи податоци:*

- Должината на клупата не смее да биде повеќе од 2,0м (може да биде модуларна составена од повеќе делови).
- Треба да биде ергономска и да ги задоволува сите корисници, од сите старосни групи.
- Треба да биде функционална и лесно да сесервисира.
- Треба да биде лесно пристапна и безбедна за употреба.
- Треба да одговара на контекстот за кој е дизајнирана (тип1).
- Треба да биде изработена од материјали отпорни на надворешни влијанија.
- Решението треба да биде иновативно, повеќефункционално, економски оправдано во однос на материјалите и начинот на производство.

#### **Дел 1 – Клупа тип 1**

Клупа која ќе се постави на јавните слободни градски површини, како плоштади, јавни простори пред школи, студентски домови, факултети и сл.

#### **Дел 2: Дизајн на урбана опрема: КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ**

#### *Општи податоци:*

- Големината на корпата за отпадоци да не излегува од рамките на кубус со димензии 40/40см и висина од 100см ( може да биде модуларна составена од повеќе делови, со слободна форма, дури да биде дел од клупата).
- Корпата за отпадоци треба да содржи посебен дел за измет од миленичиња.
- Треба да е лесно пристапна за чистење, а притоа доволно заштитена да не се растура ѓубрето од неа.
- Треба да содржи дел за отпушоци од цигари.
- Треба да биде ергономска и да ги задоволува сите корисници, од сите старосни групи.
- Треба да биде функционална и лесно да сесервисира.
- Треба да биде лесно пристапна и безбедна за употреба.

- Треба да одговара на контекстот за кој е дизајнирана (тип1).
- Треба да биде изработена од материјали отпорни на надворешни влијанија.
- Решението треба да биде иновативно, повеќефункционално, економски оправдано во однос на материјалите и начинот на производство.

## **Дел 2 – Корпа за отпадоци тип 1**

Корпа за отпадоци која ќе се постави на јавните слободни општински површини, како јавни простори пред училишта, градинки, реонски парк, станбени згради и сл.

## **Дел 2- Дизајн на урбана опрема: Заштитни столбчиња за зеленило**

### *Општи податоци:*

- Заштитното столбче за зеленило се поставува на сите зелени површини во општината, како не би се овозможило преминување преку нив. Тоа треба да биде дискретно, но сепак доволно видливо и функционално.
- Заштитното столбче за зеленило се состои од надземен дел, кој не треба да биде повисок од 45см, и подземен дел кој би се вкопал во зеленилото како, како би се обезбедила неговастабилност.
- Треба да биде функционална и лесно да се сервисира.
- Треба да биде лесно пристапна и безбедна за употреба.
- Треба да одговара на контекстот за кој е дизајнирана (тип1).
- Треба да биде изработена од материјали отпорни на надворешни влијанија.
- Решението треба да биде иновативно, повеќефункционално, економски оправдано во однос на материјалите и начинот на производство.

## **Дел 2 – Заштитно столбче за зеленило тип 1**

Заштитно столбче за зеленило кое ќе се постави на јавните слободни општински површини, како јавни простори пред училишта, градинки, реонски парк, станбени згради и сл.



## **ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ**

Конкурсните трудови за секој дел треба да ги содржат следните графички прилози:

- Локациска поставеност  $M = 1:20$
- Основи во размер  $M = 1:10$ ;
- Пресеци во размер  $M = 1:10$ ;
- Изгледи во размер  $M = 1:10$ ;
- Минмум 5 карактеристични детали во размер во  $M = 1:2$  или  $M=1:5$ ;
- 3Д приказ со фотомонтажа (да се прикаже како ќе изгледаат поставени на јавните пешачки површини);
- Макета (опционо, по желба на учесниците на конкурсот)
- Технички опис со детална анализа на применетите материјали, опис на дизајнот;

## **НАЧИН НА ПРЕДАВАЊЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТРУДОВИ**

- Конкурсните трудови содржат графички и текстуален дел.

- Графичкиот дел на трудот треба да биде презентира на хамер со формат 100x70 см

- Секој дел (за кој се учествува) се презентира на 3 листа хамер.

- Текстуалниот дел кој претставува техничкото образложение на трудот се доставува на А4 формат во два примерока спакувани во папка за секој од деловите поодделно.

- Сите графички и текстуални прилози на конкурсниот труд треба да бидат обележени со шифра (за секој дел посебно) во горниот десен агол и реден број на страна во долниот десен агол, како и да биде наведен делот за кој учествуваат.

- Во прилог на трудот за секој дел се доставува и дигитален запис од сите прилози во dwg, pdf и jpg формат на ЦД.

- Сите прилози (текстуалниот и графички дел) на конкурсниот труд да се достават со следната назнака:

Не отворај

Број на конкурс:25-1031/1  
За Дел бр.1031

Конкурсен труд за за избор на идејно решение за шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк "Ѓорче Петров", четири типски монтажни објекти лоцирани на шеталиште (старо КОРЗО) во реонски парк "Ѓорче Петров" и дизајн на урбана опрема

**Општина Ѓорче Петров  
ул. Ѓорче Петров,бр.73.  
1000, Скопје**

или да се достави лично во Архивата на Општина Ѓорче Петров или по пошта на следната адреса: **ул.Ѓорче Петров бр.73, 1000 Скопје.**

- Краен рок за доставување на трудовите е **13.04.2018** година, до 12 часот.

- **Во заедничката обвивка на конкурсниот труд се приложува:**

**Список на содржината на трудот** (каде се наведуваат под реден број графичките прилози кои се содржани во трудот) и два затворени коверти од кои едниот е со ознака "**Автор**", а другиот со ознака "**Адреса за враќање на трудот**".

- Во пликот со ознака "**Автор**" е името и адресата на авторот (авторите)  
- Во пликот со ознака "**Адреса за враќање на трудот**" се наведува адресата за враќање на труд (во случај да конкурсот од одредени причини се поништи) како и согласност за јавно објавување на името на авторот на трудот. Трудовите се враќаат единствено до колку се поништи постапката за избор на идејно решение. Во случај да има евалуација на конкурсите, конкурсните трудови остануваат во сопственост на Општина Ѓорче Петров како доказ за извршената евалуација. При ова авторските и матрејалните права ќе бидат целосно почитувани.

## **РОКОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА КОНКУРСНОТО РЕШЕНИЕ**

- Трудовите се доставуваат лично или се испраќаат по пошта. Крајниот рок за пристигнување на трудовите во **Архивата на Општина Ѓорче Петров** лоцирана на ул.Ѓорче Петров, бр.73 е **13.04.2018 година до 12:00 часот.**
- Учесниците на конкурсот имаат право да поставуваат прашања тесно поврзани со програмските барања на конкурсот најкасно до **23.03.2018 година.**
- Секое прашање, информација, известување и други документи во постапката за спроведување на Конкурсот за избор на идејно решение се испраќаат во писмена форма, по пошта, по факс или со електронски средства, на e-mail адресата: [e.kjulumoska@skopje.gov.mk](mailto:e.kjulumoska@skopje.gov.mk)
- Конкурсната комисија ќе ја заврши работата и ќе ги објави резултатите од конкурсот.

## **ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

- Со предавањето на конкурсните трудови за секој од поединечните деловите, секој учесник ги прифаќа пропозициите на конкурсот,
- Секој учесник: поединец или група, може да учествува само со еден труд за еден од деловите;
- Општината има право да откупи уште три идејни дизајни, покрај наградените во конкурсот, во вкупна вредност од 21,000,00, односно по 7.000,00 за секој откупен дизајн.
- **Распишувачот на конкурсот со доделување на наградите за секој од деловите остварува сопственост на авторските права**
- Жири комисијата нема да ги разгледува оние конкурсни трудови коишто ќе пристигнат по предвидениот рок или не се изработени според програмата, подлогите и расписот на конкурсот.
- Членовите на жири комисијата немаат право на учество во овој конкурс,

Општина Ѓорче Петров